



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас:**8/2016**

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**ЕЛС Кратово**

I.1.2)Адреса:**Плоштад Маршал Тито бб**

I.1.3)Град и поштенски код:**Кратово 1360**

I.1.4)Интернет адреса:**www.opstinakratovo.gov.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Радмила Стојкова Китанова** Адреса на е-пошта:**opstina_kratovo@yahoo.com** Телефон/Факс:**0038931481202/0038931481134**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Доизградба на локален пат до Локалитет,, Камени кукли,,општина Кратово

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ:**800.000,00 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка:**Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

С.Куклица, Општина Кратово

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело:**Не**

II.5)Групна набавка:**Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Доизградба на локален пат до Локалитет ,,Камени Кукли,, општина Кратово во должина до 227,19 м.

II.7)Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.8)Рамковна спогодба:**Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2)Електронска постапка?**Не**

III.3)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

031/481-202

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Не**

IV.1.5)Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1)Услови за доставување на понудите

V.1.1)Понудите да се достават најдоцна до:**01.07.2016 во 13.00 часот**

V.1.2)Период на важност на понудата:**90 денови или до 03.10.2016**

V.1.3)Краен рок за поставување прашања:**28-06-2016 15:30**

V.2)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:

01.07.2016 во 13.00 часот Место: Општина Кратово

V.3)Дополнителни информации:

031/481-202

V.4)Датум на објава:**21-06-2016**